



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

ИЗВЕШТАЈ
од гласањето за избор на ректор
на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје
во мандатниот период од 2020 - 2023 година

на _____
(единица на УКИМ)

На _____.2020 година од 12:00 до 14:00 часот се спроведе тајно гласање, зад параван, со гласачки ливчиња, со заокружување на редниот број пред кандидатот за ректор и се гласаше само за еден кандидат.

Во спротивно, гласачкото ливче е неважечко.

Гласачката кутија беше прегледана од страна на самата Комисија.

Гласањето во целост е спроведено во согласност со Законот за високото образование („Службен весник на Република Македонија“ бр. 82/2018), Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје („Универзитетски гласник“ бр. 425/2019) и Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје.

На денот на гласањето, за избор на ректор гласале _____ членови, а по извршеното гласање останаа _____ неискористени гласачки ливчиња.

По отворањето на гласачката кутија, пронајдени се _____ гласачки ливчиња, од кои _____ важечки и _____ неважечки ливчиња.

1. **ЗА** избор на кандидатот за ректор на Универзитетот, _____, редовен професор, гласаа _____ членови на Наставно-научниот/Научниот совет.
2. **ЗА** избор на кандидатот за ректор на Универзитетот, _____, редовен професор, гласаа _____ членови на Наставно-научниот/Научниот совет.



РЕПУБЛИКА СЕВЕРНА МАКЕДОНИЈА
УНИВЕРЗИТЕТ „СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЈ“ ВО СКОПЈЕ

Врз основа на член 97, став 10 од Законот за високото образование, член 180, став 6 од Статутот на Универзитетот и глава Д) од Упатството за постапката за избор на ректор на Универзитетот, врз основа на утврдениот единствен компјутерски начин на пресметување и утврдување на резултатите од гласањето, Изборната комисија на _____ ги утврди следниве поени:

1. Кандидатот за ректор на Универзитетот, _____,
редовен професор, освои _____ поени.
2. Кандидатот за ректор на Универзитетот, _____,
редовен професор, освои _____ поени.

Изборна комисија

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____